

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈП Солидарност Веница, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-96/20 од 3 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 август 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Солидарност Веница за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП Солидарност Веница се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
  - за 2021 година во износ од 8,07 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 8,12 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 8,20 ден/м<sup>3</sup>.
  
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,58%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 1,09%.
  
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 8,05 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 8,09 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 8,08 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 8,17 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 8,11 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 8,29 ден/м<sup>3</sup>.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈП Солидарност Винаца, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-96/20 од 3 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП Солидарност Винаца ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈП Солидарност Винаца во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	656.368
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	10.289
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	2.291.350
Други услуги	1.647.672
Останати и вонредни трошоци	476.918
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	14.185
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>5.096.782</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>6,33</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	5.319.905	5.407.562	5.537.877
Амортизација	денари	175.071	202.681	251.941
Средства за ликвидност	денари	27.475	28.051	28.949
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.200.000	1.900.000	1.250.000
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>5.522.451</b>	<b>5.638.295</b>	<b>5.818.767</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>673.501</b>	<b>678.933</b>	<b>684.349</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>8,18</b>	<b>8,25</b>	<b>8,41</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>8,16</b>	<b>8,21</b>	<b>8,32</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>8,20</b>	<b>8,30</b>	<b>8,50</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Солидарност Винаца за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1687/1 од 4 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

## Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	5.248.366	5.317.611	5.390.407
Амортизација	денари	175.071	202.681	251.941
Средства за ликвидност	денари	27.117	27.601	28.212
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.200.000	1.900.000	1.250.000
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>5.450.554</b>	<b>5.547.894</b>	<b>5.670.560</b>
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	<b>673.501</b>	<b>678.933</b>	<b>684.349</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>8,07</b>	<b>8,12</b>	<b>8,20</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>8,05</b>	<b>8,08</b>	<b>8,11</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>8,09</b>	<b>8,17</b>	<b>8,29</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди оперативните трошоци согласно износите презентирани во Барањето:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 675.592 денари за 2021 година, 684.007 денари за 2022 година и 694.574 денари за 2023 година;
2. Трошоците за одржување се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 10.571 денари за 2021 година, 10.647 денари за 2022 година и 10.821 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати се пресметани врз основа на просекот на остварени трошоци за бруто плати во базната 2019 година и предвидените во тековната 2020 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 2.361.455 денари за 2021 година, 2.396.877 денари за 2022 година и 2.432.830 денари за 2023 година;
4. Другите услуги во 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.696.341 денари, додека за наредните години се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.721.786 денари за 2022 година и 1.747.613 денари за 2023 година;

5. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат 489.911 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се признаени согласно Барањето и изнесуваат 14.496 денари за 2021 година, 14.385 денари за 2022 година и 14.659 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 175.071 денари за 2021 година, 166.317 денари за 2022 година и за 2023 година изнесува 158.002 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 36.364 денари за 2022 година и 93.939 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 27.117 денари за 2021 година, 27.601 денари за 2022 година и 28.212 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 8,07 ден/m<sup>3</sup> за 2021 година, 8,12 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година и 8,20 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈП Солидарност Веница треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Веница.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП Солидарност Веница ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,25% за 2021 година, 0,58% за 2022 година и 1,09% за 2023 година.

ЈП Солидарност Веница при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените и бесплатно добиените основни средства и средствата за ликвидност.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП Солидарност Винаца да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

**УП1 бр. 08-96/20**  
**4 август 2020 година**  
**Скопје**

**Заменик претседател на Регулаторна  
комисија за енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Kushtrim Ramadani**